

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 21), член 191, став (5) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 9 став (6), член 10 став (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 август 2021 година, донесе

## **РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ**

1. Со ова решение се врши изменување и продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр.08-102/19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.212/19), издадено на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт – импорт Скопје.
2. Измената на решението се врши по барање на носителот на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител заради извршена промена на седиштето на Друштвото за производство на електрична енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.
3. Во точката 2 во алинејата 1, зборовите „Друштвото за производство на електрична енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје со седиште на ул. Фјодор Достоевски бр. 72 Скопје - Карпош“ се заменуваат со зборовите „Друштвото за производство на електрична енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Наум Наумовски – Борче бр. 40-кат 5/лок. 13 Скопје - Центар“.
4. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр.08-102/19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.212/19), се продолжува до 5 октомври 2021 година согласно Известувањето од Министерството за економија бр.12-3654/1 од 30 јули 2021 година во кое е наведено дека рокот за започнување со комерцијална работа на објектот е продолжен.
5. Ова решение да се достави до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт – импорт Скопје согласно член 10 став (2) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа на 5 март 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за продолжување на важноста на

решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 407“ со реф. бр. 407, со планирана моќност од 1499 kW и со локација на водотекот Пена – Вардар, с. Селце, општина Тетово, заведено под архивски број УП1 бр.08 – 102/19 од 5 март 2020 година.

Воедно друштвото за производство на електрична енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Наум Наумовски – Борче бр. 40-кат 5/лок. 13 Скопје - Центар, постапувајќи согласно член 9 став (1) и (2) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа (во понатамошниот текст: Правилник) на 13 август 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика) достави Известување за промени на управител и седиштето на правното лице заведено под архивски број УП1 бр.08-102/19 од 13 август 2021 година (во понатамошниот текст: Известување).

Регулаторната комисија за енергетика на 7 октомври 2019 година одржа седница на која донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 407“ со реф. бр. 407 со планирана моќност од 1499 kW и со локација на водотекот на река Пена-Вардар, с. Селце, општина Тетово, на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт – импорт Скопје, со рок на важење до 19 април 2020 година (согласно Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерството за економија бр.12-2867/21 од 20.3.2012 година и Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт – импорт Гостивар со бр. 01/12 од 19.3.2012 година, Анекс на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија со бр. 12-2867/21 од 20.3.2012 година склучен помеѓу Министерството за економија со бр.12-1958/1 од 6.3.2015 година и Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт – импорт Гостивар со бр. 01/2015 од 06.03.2015 година, Одлука за давање на согласност за пренос на уделот од Друштвото ЦММ ФЛИ РИЗЗИ С.Р.Л ЛТД на Друштвото инженеринг солушн сервисес ЕСС ДОО Скопје, во концесионерот ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ Гостивар од 04.01.2018 година и Известување од Министерство за економија со бр. 12-3907/2 од 26.8.2019 година), УП1 бр.08 – 102/19, објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.212/19.

Во однос на поднесеното барање УП1 бр.08-102/19 од 5 март 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика на 16 март 2020 година донесе Решение за запирање на постапката се до добивање известување од Министерството за економија дали рокот за почеток со комерцијална работа на хидроелектроцентралата „ХЕЦ 407“ со реф. бр.407 ќе биде продолжен односно дали ќе биде склучен нов анекс на договорот за концесија.

На 13 август 2021 година Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт – импорт Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика достави заведено со архивски број УП1 08-102/19 Известување бр.12–3654/1 од 30.07.2021 година од Министерството за економија во кое е наведено дека рокот за започнување со комерцијална работа на објектот е продолжен до 5 октомври 2021 година.

Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт – импорт Скопје до Регулаторната комисија за енергетика има доставено Известување од министерството за економија бр.12-8832/1 од 24.12.2020 година и Известување бр. 12-2147/1 од 23.04.2021 година во врска со рокот за почеток со комерцијална работа на хидроелектроцентралата „ХЕЦ 407“ со реф. бр.407.

По доставената документација од 13 и 17 август 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 407“ со реф. бр. 407 е комплетно и оправдано, и ја продолжи постапката со одржување на седница на којашто се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Друштвото за производство на електрична енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Наум Наумовски – Борче бр. 40-кат 5/лок. 13

Скопје - Центар, постапи согласно насоките на Регулаторната комисија за енергетика и на 17 август 2021 година достави комплетна документација со што е исполнет условот за усвојување на измена на Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 407“ со реф. бр. 407.

Со оглед дека се работи за исто трговско друштво и за ист вид на управен акт, Регулаторната комисија за енергетика одлучи да се изврши спојување на постапките и да се донесе еден акт.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

**УП1 бр. 08-102/19**  
**26 август 2021 година**  
**Скопје**

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**Марко Бислимоски**